

Додаток 2 - пример

Датум на објавување: 30.06.2020

Име и презиме  (чл. 19.1.)	Здравствен работник: Град на глина или професионална резиденција или регистрирана канцеларија  (чл. 20.6.)	Земја на професионално живеалиште или регистрирана канцеларија на примателот  (Чл. 20.6. во врска со чл. 21.)	Примарна адреса на професионална активност  (чл. 20.6.)	Единствен код на земја (опционално)  (чл. 20.6.)	Донации за здравствени организации(д. 21.1.A.(i))	Трошоци за состаноци (д. 21.1.A. (ii)   21.1.B.(i))			Цена на услугата (чл. 21.1.A.(iii)   21.1.B.(ii) )		Тотално по избор
						Износ на спонзорство од спонзорскиот договор со здравствената организација / трети лица (во име на здравствената организација)	Такса за регистрација	Трошоци за патувања и сместување	наплаќаат	Поврзани трошоци склучени договори за такси за перформанси на услуги	
Индивидуално објавување на називи - една линија по здравствен работник (т.е. сите трансфери на вредност во текот на годината по индивидуален здравствен професионалец ќе бидат додадени; достапноста на индивидуалниот извештај треба да се обезбеди на барање на примателот или надлежните органи, како што е соодветно)											
Бавеска Вучковиќ Татјана	1000 Скопје	Р.С.Македонија	Здравствен Дом - Скопје, бул. Крсте Мисирков 28		N/A	N/A		18.913,18 MKD			18.913,18 MKD
ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ПОГОРЕ, кога заради постоење на правни пречки податоците не е можно да се објавуваат индивидуално											
Колективно обелоденување на трансфери на вредност на приматели – чл.21.2.1.					N/A	N/A	45.797,93 MKD	825.934,29 MKD	618.829,00 MKD	25.559,99 MKD	1.516.121,22 MKD
Вкупен број на приматели на колективната објава – чл. 21.2.1.					N/A	N/A	1	15	12	1	26
% од бројот на приматели со колективно објавување во однос на вкупниот број на приматели – чл. 21.2.1.					N/A	N/A	100.00%	93.75%	100.00%	100.00%	N/A
Индивидуално објавување на називи - една линија по здравствена организација (т.е. сите трансфери на вредност во текот на годината од страна на индивидуалната здравствена организација ќе бидат додадени; достапноста на индивидуалниот извештај треба да се обезбеди на барање на примателот или надлежните органи, како што е соодветно)											
Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Македонија	1000 Скопје	Р.С.Македонија					184.500,00 MKD				184.500,00 MKD
Македонско ланарско друштво	1000 Скопје	Р.С.Македонија	УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ 3				279.204,00 MKD				279.204,00 MKD
Македонското Фармацевтско Друштво	1000 Скопје	Р.С.Македонија	УЛ. МАРШАЛ ТИТО 136				307.586,00 MKD				307.586,00 MKD
ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ПОГОРЕ, кога заради постоење на правни пречки податоците не е можно да се објавуваат индивидуално											
Колективно обелоденување на трансфери на вредност на приматели – чл. 21.2.1.					0,00 MKD	0,00 MKD	0,00 MKD	0,00 MKD	0,00 MKD	0,00 MKD	0,00 MKD
Вкупен број на приматели на колективната објава – чл. 21.2.1.					0	0	0	0	0	0	3
% од бројот на приматели со колективно објавување во однос на вкупниот број на приматели – чл. 21.2.1.					0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A
Истражување и развој											
колективно објавување											
Трансфер на вредност за истражувачки и развојни цели како што е дефинирано во чл. 21.2.2.											0 MKD